



# СЛУЖБ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕ

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, македонски, хрватскохрватски, словенечки и македонски јазик — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство за претплата, посебни издавања и огласи 008-3-291-2

Четврток, 15 октомври 1970  
БЕЛГРАД  
БРОЈ 45 ГОД. XXVI

Цена на овој број е 4,00 динари. — Анонтација на претплата за 1970 година изнесува 130 динари — Редакција: Улица Јована Ристика бр 1. Пошт. Фак. 224. — Телефони: централа 50-831, 50-932 50-933 и 50-934. Служба за претплата 51-732; Продавна служба 51-671

526.

Врз основа на членот 19 став 1 и членот 20 ст.1 и 2 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66, 54/67, 55/68, 13/69, 20/69,50/69, 55/69 и 32/70) и членот 37 став 2 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66 и 54/67), Сојузниот извршен совет донесува

## О Д Л У К А

### ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е РЕГУЛИРАН

1. Во Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз, што е составен дел на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/66, 45/66, 13/67, 17/67, 30/67, 32/67, 40/67, 54/67, 11/68, 13/68, 19/68, 25/68, 27/68, 31/68, 40/68, 43/68, 11/69, 22/69, 24/69, 27/69, 51/69, 56/69, 36/70 и 38/70), во колоната 5 се вршат следните измени, и тоа:

„Реден број	Шифра на Номенклатурата СНТ	Наименување	Поранешната кратенка за стоковниот режим на извозот	Се заменува со кратенката за стоковниот режим на извозот
1	2	3	4	5
<b>Во секторот 0 — Производи за храна</b>				
187	043-00-10	Јачмен	ЛБ	Д
190	044-00-11	Пченка жолта	ЛБ	Д
191	044-00-12	Пченка бела	ЛБ	Д
192	044-00-13	Пченка чинквантин	ЛБ	Д
193	044-00-19	Пченка друга	ЛБ	Д
199	045-20-10	Овес	ЛБ	Д
486	081-20-10	Трици	ЛБ	Д
488	081-30-11	Маслени погачи од репка	ЛБ	Д
489	081-30-12	Маслени погачи од сончоглед	ЛБ	Д
493	081-30-19	Маслени погачи од други маслодајни семиња и плодови	ЛБ	Д
494	081-30-21	Маслени сачми од репка	ЛБ	Д
495	081-30-22	Маслени сачми од сончоглед	ЛБ	Д
498	081-30-25	Маслени сачми од соја	ЛБ	Д
499	081-30-26	Маслени сачми од тиквини семки	ЛБ	Д
500	081-30-29	Маслени сачми од други маслодајни семиња и плодови	ЛБ	Д
503	081-40-10	Рибино брашно	ЛБ	Д
504	081-40-20	Брашно и отпадоци од месо	ЛБ	Д
508	081-93-10	Режанки од шеќерна репа излужени	ЛБ	Д
509	081-93-20	Отпадоци од пиварски јачмен и од дестилацијата	ЛБ	Д
510	081-93-30	Отпадоци од пченкарни никулци	ЛБ	Д
515	081-99-10	Храна за добиток приготвена со меласа (трици, маслени погачи со додаток на меласа), печена џибра од меласа		Д
516	081-99-20	Храна приготвена за животни, неспомената		Д

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 152  
7 октомври 1970 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Митја Рибичиќ, с. р.

527.

Врз основа на членот 109 став 1 од Законот за банките и кредитните работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65, 29/65, 4/66, 26/66, 1/67, 17/67, 54/67, 26/68, 50/68, 13/69, 42/69, 55/69 и 28/70) и членот 2 од Законот за Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65, 47/66 и 55/68), Сојузниот извршен совет донесува

## О Д Л У К А

### ЗА ДАВАЊЕ ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ НА ЛИЦАТА ШТО ПРЕТРПЕЛЕ ШТЕТА ОД ЗЕМЈОТРЕС НА ТЕРИТОРИЈЕ НА ОПШТИНИТЕ КНИН, ДРНИШ, СИЊ И ГАЦКО

1. На лицата што во август и септември 1970 година претрпеле штета од земјотресот во местата на териториите на општините Книн, Дрниш и Сињ, во Социјалистичка Република Хрватска и во местата на територијата на општината Гацко во Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, банките можат да им даваат потрошувачки кредити за купување на градежен материјал и за плаќање на градежни услуги за поправка на оштетените станбени и економски згради и за купување на оние видови мебел и предмети за домаќинство (освен автомобили и прехранбени производи) што се уништени, со рок за враќање до пет години.

Местата на териториите на општините од ставот 1 на оваа точка ќе ги утврди Извршниот совет на Саборот на Социјалистичка Република Хрватска односно Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина.

Барателите на кредитите од ставот 1 на оваа точка се должни кон барањето за кредит да приложат потврда од надлежниот општински орган за височината и видот на штетата предизвикана од земјотресот.

2. Потрошувачките кредити според оваа одлука можат да се дадат само еднаш, и тоа:

1) на работниците во редовен работен однос — до 1/3 од вкупниот нето личен доход за времето за кое се дава кредитот;

2) на пензионерите и инвалидите — до 1/3 од вкупниот износ на пензијата односно инвалиднината за времето за кое се дава кредитот;

3) на лицата со самостојни професии — до 1/3 од вкупниот износ на кој плаќаат придонес за социјално осигурување за времето за кое се дава кредитот;

4) на имателите на приватни занаетчиски дукани — до 1/3 од основницата на која им е извршен разрез на придонесот од личниот доход од самостојно вршење на занаетчиски и други стопански дејности, пресметано за времето за кое се дава кредитот;

5) на индивидуалните земјоделски производители — од 1/3 од основницата на која им е разрезан придонесот од доходот од земјоделска дејност за изминатата година за времето за кое се дава кредитот.

Во поглед на можноста за добивање кредит, со лицата од одредбата под 1 на ставот 1 на оваа точка се изедначуваат југословенските државјани запослени во странство, ако банката оцени дека се кредитно способни.

Износот на потрошувачкиот кредит од точката 1 на оваа одлука не може да биде поголем од износот на проценетата штета предизвикана со земјотресот односно од 20.000 динари по одделно домаќинство.

Како домаќинство, во смисла на оваа одлука, се подразбира заедница на живеење, стопанисување и трошење на остварените приходи.

3. Банката нема да го обусловува давањето на потрошувачкиот кредит според оваа одлука со полагање во готови пари на определен дел (процент) од износот на одобриениот кредит.

4. Потрошувачки кредит според оваа одлука може да му се даде и на лице на кое му припаѓа надоместок за претрпена штета по основ на осигурување кај осигурителниот завод, но само до височината на разликата помеѓу вкупниот износ на проценетата штета и вкупниот износ на надоместокот по основ на осигурување, ако надоместокот е помал од проценетата штета.

5. Потрошувачкиот кредит според оваа одлука може да се исплати во готови пари до 30% од износот на кредитот, а и во поголем износ — ако банката оцени дека барањето на барателот е оправдано. Остатокот на кредитот банката го исплатува во баприрани чекови.

6. На лицата што претрпеле штета предизвикана од земјотресот банката може да им го одложи отплатувањето на потрошувачките кредити добиени до 15 септември 1970 година — до почетокот на рокот на отплатувањето на кредитите дадени според одредбите на оваа одлука.

7. Долгот по потрошувачките кредити дадени до 15 септември 1970 година може да се спои со кредитот даден според оваа одлука, со тоа што износот на споениот кредит да може да ја премине границата од точката 2 на оваа одлука за износот на долгот по кредитот даден до 15 септември 1970 година.

8. Отплатувањето на кредитот даден според оваа одлука односно по споениот кредит банката може да го договори со тоа што отплатувањето на кредитот да започне од 1 март 1971 година.

9. Барање за потрошувачки кредит според одредбите на оваа одлука може да ѝ се поднесе на банката до 31 декември 1970 година.

10. За давање потрошувачки кредити според оваа одлука Народната банка на Југославија ќе им одобри на деловните банки кредити врз основа на средствата на депозитот на Поштенската штедилница кај неа, и тоа со камата по стопа од 1,5% годишно, под услов деловната банка да не наплатува од корисничкиот на кредитот камата по стопа поголема од 2% годишно.

11. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 151

7 октомври 1970 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Митја Рибичиќ, с. р.

528.

Врз основа на членот 232г ст. 2 и 3 од Основниот закон за пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/64, 56/65, 14/66, 1/67, 18/67, 31/67, 54/67, 17/68, 32/68, 55/68, 11/69 и 56/69), сојузниот секретар за внатрешни работи пропишува

## П Р А В И Л Н И К

### ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВАЛОРИЗАЦИОНИТЕ ФАКТОРИ И ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕТО НА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ПЕНЗИИ ВО СООДВЕТНИ ГРУПИ ЧИИ ПЕНЗИИ СЕ УСОГЛАСУВААТ ВО СМИСЛА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

#### Член 1

Валоризационите фактори врз основа на кои се определуваат нови пензиски основи за исклучително усогласување на пензиите на осигурениците од членот 232г од Основниот закон за пензиското осигурување (во понатамошниот текст: Законот), се

утврдуваат зависно од времето на престанокот на работата со право на пензија, пензискиот основ од кој пензијата е определена односно преведена и просекот на личниот доход што во 1967 година го оствариле активните работници на органите на внатрешните работи на исто или слично работно место на кое во моментот на пензионирањето работеле уживателите на пензии.

#### Член 2

Распоредувањето на уживателите на пензии во соодветни групи се врши зависно од осигуреничкиот разред по кој пензијата е преведена односно звањето и стручната подготовка, чинот, положбата и функцијата што уживателот на пензијата ги имал на денот на престанокот на работата со право на пензија.

#### Член 3

Новите пензиски основи на уживателите на пензија се утврдуваат на тој начин што пензискиот основ од кој пензијата е определена односно преведена според членот 220а од Законот се валоризира со факторите утврдени со овој правилник.

#### Член 4

Уживателите на пензии од членот 232г од Законот што се пензионирани до 31 декември 1964 година се распоредуваат во групи според осигуреничките разреди, а уживателите на пензии на кои им престанала работата со право на пензија од 1 јануари 1965 година до 31 декември 1967 година се распоредуваат во групи зависно од звањето, стручната подготовка, чинот односно положбата и функцијата што уживателот на пензијата ги имал во моментот на пензионирањето, со тоа што во I група се распоредуваат уживателите на пензии со висока стручна подготовка, во II група уживателите на пензии со виша стручна подготовка, во III група уживателите на пензии со средна стручна подготовка, а во IV група уживателите на пензии со низа стручна подготовка и за тие групи, во смисла на членот 1 од овој правилник, се утврдуваат валоризационите фактори со кои се валоризира пензискиот основ утврден со преведување според членот 220а од Законот, односно пензискиот основ од кој пензијата е определена.

#### Член 5

Утврдувањето на валоризационите фактори и распоредувањето на уживателите на пензии во соодветни групи се врши посебно за уживателите на пензии што во моментот на престанокот на работата со право на пензија работеле во Сојузниот секретаријат за внатрешни работи, а посебно за уживателите на пензии што во моментот на престанокот на работата со право на пензија работеле на работи на Службата на државната безбедност или контролата на меѓународниот патнички промет во органите на внатрешните работи во социјалистичките републики, и тоа:

а) во Социјалистичка Република Босна и Херцеговина:

1) уживателите на пензии на кои им престанала работата со право на пензија до 31 декември 1961 година, а на кои пензијата им е преведена според членот 220а од Законот, се распоредуваат во една група без оглед на осигуреничкиот разред, а пензискиот основ од кој пензијата е определена со преведување се валоризира со факторот — 215;

2) уживателите на пензии на кои им престанала работата со право на пензија од 1 јануари 1962 година до 31 декември 1964 година, а на кои пензијата им е преведена според членот 220а од Законот, се распоредуваат во една група без оглед на осигуреничкиот разред, а пензискиот основ од кој пензијата е определена со преведување се валоризира со факторот — 208;

3) на уживателите на пензии на кои им престанала работата со право на пензија од 1 јануари до 31 јули 1965 година, зависно од групата во која се распоредени, пензискиот основ им се валоризира со следниот фактор:

#### Валоризационен фактор

I група	_____	193
II група	_____	198
III група	_____	183
IV група	_____	180;

4) на уживателите на пензии на кои им престанала работата со право на пензија од 1 август до 31 декември 1965 година, зависно од групата во која се распоредени, пензискиот основ им се валоризира со следниот фактор:

#### Валоризационен фактор

I група	_____	162
II група	_____	160
III група	_____	145
IV група	_____	143.

Ако пензискиот основ од кој е определена пензијата на уживателите на пензии распоредени во II група од ставот 1 на оваа точка е помал од 1.030 динари, пензискиот основ се валоризира со факторот 165, со тоа што новиот пензиски основ да не може да биде поголем од 1.648 динари;

5) на уживателите на пензии на кои им престанала работата со право на пензија од 1 јануари до 31 декември 1966 година, зависно од групата во која се распоредени, пензискиот основ им се валоризира со следниот фактор:

#### Валоризационен фактор

I група	_____	124
II група	_____	127
III група	_____	129
IV група	_____	140.

Ако пензискиот основ од кој е определена пензијата на уживателите на пензии распоредени во I група од ставот 1 на оваа точка е помал од 1.500 динари, пензискиот основ им се валоризира со факторот 130, со тоа што новиот пензиски основ да не може да биде поголем од 1.860 динари;

6) на уживателите на пензии на кои им престанала работата со право на пензија од 1 јануари до 30 јуни 1967 година, зависно од групата во која се распоредени, пензискиот основ им се валоризира со следниот фактор:

#### Валоризационен фактор

I група	_____	116
II група	_____	120.
III група	_____	120
IV група	_____	120;

7) на уживателите на пензии на кои им престанала работата со право на пензија од 1 јули до 31 декември 1967 година, зависно од групата во која се распоредени, пензискиот основ им се валоризира со следниот фактор:

#### Валоризационен фактор

I група	_____	110
II група	_____	110
III група	_____	110
IV група	_____	110;

б) во Социјалистичка Република Црна Гора:

1) уживателите на пензии на кои им престанала работата со право на пензија од 31 декември 1964 година а на кои пензијата им е преведена според

членот 220а од Законот, се распоредуваат во четири групи, а пензискиот основ од кој пензијата им е определена со преведување им се валоризира со следниот фактор:

Валоризационен фактор

I група — Ia и I осигуренички разред	203
II група — II осигуренички разред	210
III група — III—V осигуренички разред	206
IV група — VI—XV осигуренички разред	228;

2) на уживателите на пензии на кои им престанала работата со право на пензија од 1 јануари до 31 јули 1965 година, зависно од групата во која се распоредени, пензискиот основ им се валоризира со следниот фактор:

Валоризационен фактор

I група	203
II група	197
III група	202
IV група	200;

3) на уживателите на пензии на кои им престанала работата со право на пензија од 1 август до 31 декември 1965 година, зависно од групата во која се распоредени, пензискиот основ им се валоризира со следниот фактор:

Валоризационен фактор

I група	158
II група	140
III група	164
IV група	140.

Ако пензискиот основ од кој е определена пензијата на уживателите на пензии распоредени во I група од ставот 1 на оваа точка изнесува од 1.300 до 1.460 динари, пензискиот основ им се валоризира со факторот 145, со тоа што новиот пензиски основ да не може да биде помал од 2.054 динари.

Ако пензискиот основ од кој е определена пензијата на уживателите на пензии распоредени во II група од ставот 1 на оваа точка е помал од 1.090 динари, пензискиот основ им се валоризира со факторот 156, со тоа што новиот пензиски основ да не може да биде поголем од 1.526 динари;

4) на уживателите на пензии на кои им престанала работата со право на пензија од 1 јануари до 31 декември 1966 година, зависно од групата во која се распоредени, пензискиот основ им се валоризира со следниот фактор:

Валоризационен фактор

I група	132
II група	145
III група	146
IV група	150.

Ако пензискиот основ од кој е определена пензијата на уживателите на пензии распоредени во I група од ставот 1 на оваа точка е помал од 1.140 динари, пензискиот основ им се валоризира со факторот 149, со тоа што новиот пензиски основ да не може да биде поголем од 1.505 динари.

Ако пензискиот основ од кој е определена пензијата на уживателите на пензии распоредени во II група од ставот 1 на оваа точка е поголем од 1.150 динари, пензискиот основ им се валоризира со факторот 135, со тоа што новиот пензиски основ да не може да биде помал од 1.668 динари.

Ако пензискиот основ од кој е определена пензијата на уживателите на пензии распоредени во III група од ставот 1 на оваа точка е поголем од 1.020 динари, пензискиот основ им се валоризира со факторот 135, со тоа што новиот пензиски основ да не може да биде помал од 1.489 динари;

5) на уживателите на пензии на кои им престанала работата со право на пензија од 1 јануари до 30 јуни 1967 година, зависно од групата во која се распоредени, пензискиот основ им се валоризира со следниот фактор:

Валоризационен фактор

I група	123
II група	142
III група	140
IV група	140;

6) на уживателите на пензии на кои им престанала работата со право на пензија од 1 јули до 31 декември 1967 година, зависно од групата во која се распоредени, пензискиот основ им се валоризира со следниот фактор:

Валоризационен фактор

I група	110
II група	110
III група	110
IV група	110;

в) во Социјалистичка Република Хрватска:

1) уживателите на пензии на кои им престанала работата со право на пензија до 31 декември 1964 година, а на кои пензијата им е преведена според членот 220а од Законот, се распоредуваат во четири групи, а пензискиот основ од кој пензијата е определена со преведување им се валоризира со следниот фактор:

Валоризационен фактор

I група — Ia и I осигуренички разред	225
II група — II и III осигуренички разред	201
III група — IV и V осигуренички разред	176
IV група — VI—XV осигуренички разред	190;

2) на уживателите на пензии на кои им престанала работата со право на пензија од 1 јануари до 31 јули 1965 година, зависно од групата во која се распоредени, пензискиот основ им се валоризира со следниот фактор:

Валоризационен фактор

I група	207
II група	190
III група	171
IV група	160;

3) на уживателите на пензии на кои им престанала работата со право на пензија од 1 август до 31 декември 1965 година, зависно од групата во која се распоредени, пензискиот основ им се валоризира со следниот фактор:

Валоризационен фактор

I група	161
II група	168
III група	144
IV група	110;

4) на уживателите на пензии на кои им престанала работата со право на пензија од 1 јануари до 31 декември 1966 година, зависно од групата во која се распоредени, пензискиот основ им се валоризира со следниот фактор:

Валоризационен фактор

I група	132
II група	122
III група	108
IV група	108;



распоредени, пензискиот основ им се валоризира со следниот фактор:

	Валоризационен фактор
I група	111
II група	111
III група	111
IV група	111;

ј) во Сојузниот секретаријат за внатрешни работи:

1) уживателите на пензии на кои им престанала работата со право на пензија до 31 декември 1961 година, а на кои пензијата им е преведена според членот 220а од Законот, се распоредуваат во две групи, а пензискиот основ од кој пензијата е определена со преведување им се валоризира со следниот фактор:

	Валоризационен фактор
I група — Ia и I осигуренички разред и припадниците на милицијата и стражата во казнено-поправителните установи без оглед на осигуреничкиот разред	217
II група — II-XV осигуренички разред	213;

2) уживателите на пензии на кои им престанала работата со право на пензија од 1 јануари 1962 година до 31 декември 1964 година, а на кои пензијата им е преведена според членот 220а од Законот, се распоредуваат во две групи, а пензискиот основ од кој пензијата е определена со преведување им се валоризира со следниот фактор:

	Валоризационен фактор
I група — Ia осигуренички разред и припадниците на милицијата и стражата во казнено-поправителните установи без оглед на осигуреничкиот разред	204
II група — I-XV осигуренички разред	195;

3) на уживателите на пензии на кои им престанала работата со право на пензија од 1 јануари до 31 јули 1965 година, зависно од групата во која се распоредени, пензискиот основ им се валоризира со следниот фактор:

	Валоризационен фактор
I група	192
II група	192
III група	192
IV група	192.

Ако пензискиот основ од кој е определена пензијата на уживателите на пензии распоредени во I група од ставот 1 на оваа точка е помал од 1.180 динари, пензискиот основ се валоризира со факторот 198, со тоа што новиот пензиски основ да не може да биде поголем од 2.266 динари;

4) на уживателите на пензии на кои им престанала работата со право на пензија од 1 август до 31 декември 1965 година, зависно од групата во која се распоредени, пензискиот основ им се валоризира со следниот фактор:

Валоризационен фактор

I група	150
II група	142
III група	137
IV група	137.

Пензискиот основ од кој е определена пензијата на уживателите на пензии на вишите офицери на милицијата, без оглед на групата во која се распоредени, се валоризира со факторот 150, а на другите припадници на милицијата и стражата во казнено-поправителните установи со факторот 145;

5) на уживателите на пензии на кои им престанала работата со право на пензија од 1 јануари до 31 јули 1966 година, зависно од групата во која се распоредени, пензискиот основ им се валоризира со следниот фактор:

	Валоризационен фактор
I група	135
II група	140
III група	134
IV група	132

Пензискиот основ од кој е определена пензијата на уживателите на пензии на припадниците на милицијата и стражата во казнено-поправителните установи, без оглед на групата во која се распоредени, се валоризира со факторот 140.

Ако пензискиот основ од кој е определена пензијата на уживателите на пензии распоредени во I група од ставот 1 на оваа точка е помал од 1.550 динари, пензискиот основ се валоризира со факторот 140, со тоа што новиот пензиски основ да не може да биде поголем од 2.092 динари;

6) на уживателите на пензии на кои им престанала работата со право на пензија од 1 август до 31 декември 1966 година, зависно од групата во која се распоредени, пензискиот основ им се валоризира со следниот фактор:

	Валоризационен фактор
I група	133
II група	129
III група	129
IV група	129.

Пензискиот основ од кој е определена пензијата на уживателите на пензии на припадниците на милицијата и стражата во казнено-поправителните установи, без оглед на групата во која се распоредени, се валоризира со факторот 135.

Ако пензискиот основ од кој е определена пензијата на уживателите на пензии распоредени во I група од ставот 1 на оваа точка и на уживателите на пензии од ставот 2 на оваа точка е поголем од 1.761 динар, пензискиот основ се валоризира со факторот 129, со тоа што новиот пензиски основ да не може да биде помал од 2.342 динари.

Ако пензискиот основ од кој е определена пензијата уживателите на пензии распоредени во I група од ставот 1 на оваа точка и на уживателите на пензии во чин на виш офицер на милицијата од ставот 2 на оваа точка е помал од 1.340 динари, пензискиот основ се валоризира со факторот 138, со тоа што новиот пензиски основ за уживателите на пензии распоредени во I група да не може да биде поголем од 1.782 динари, а за уживателите на пензии во чин на виш офицер на милицијата да не може да биде поголем од 1.809 динари.

Ако пензискиот основ од кој е определена пензијата на уживателите на пензии распоредени во II група од ставот 1 на оваа точка е помал од 1.110 динари, пензискиот основ се валоризира со факторот 132, со тоа што новиот пензиски основ да не може да биде поголем од 1.432 динари;

7) на уживателите на пензии на кои им престанала работата со право на пензија од 1 јануари до 30 јуни 1967 година, зависно од групата во која се распоредени, пензискиот основ им се валоризира со следниот фактор:

Валоризационен фактор	
I група	122
II група	122
III група	122
IV група	122.

Ако пензискиот основ од кој е определена пензијата на уживателите на пензии распоредени во I група од ставот 1 на оваа точка е помал од 1.400 динари, пензискиот основ се валоризира со факторот 127, со тоа што новиот пензиски основ да не може да биде поголем од 1.708 динари;

8) на уживателите на пензии на кои им престанала работата со право на пензија од 1 јули до 31 декември 1967 година, зависно од групата во која се распоредени, пензискиот основ им се валоризира со следниот фактор:

Валоризационен фактор	
I група	112
II група	112
III група	112
IV група	112.

#### Член 6

Ако на уживателот на пензијата, со примена на овој правилник, износот на исклучително усогласената пензија е помал од сегашниот износ на пензијата определена според поранешните прописи, ќе го задржи досегашниот износ на пензијата.

#### Член 7

Утврдувањето на валоризационите фактори и распоредувањето во соодветни групи за уживателите на пензии од членот 232г од Законот што работеле во органи на внатрешните работи во Социјалистичка Република Словенија, ќе се регулираат посебно спрема критериумите од членот 4 на овој правилник.

#### Член 8

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1970 година

Бр. 181-4/6

9 октомври 1970 година  
Белград

Сојузен секретар за  
внатрешни работи,  
Радован Стијачиќ, с. р.

529.

Врз основа на точката 23 од Одлуката за утврдување и распределба на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за 1971 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 44/70), сојузниот секретар за надворешна трговија издава

### НАРЕДБА

**ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ДОСТАВУВАЊЕТО НА ПОДАТОЦИТЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ПОТРЕБНИ ЗА УТВРДУВАЊЕТО И РАСПРЕДЕЛБАТА НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА 1971 ГОДИНА**

1. Заради утврдување и распределба на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на суро-

вини и други репродукциони материјали за 1971 година, работните организации ја доставуваат, во смисла на точ. 2, 3, 4 и 12 од Одлуката за утврдување и распределба на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за 1971 година (во понатамошниот текст: Одлуката), следната документација:

1) препис на решението за утврдениот износ на глобалната девизна квота за 1970 година кое, во смисла на точката 1 од Одлуката, служи како основ за утврдување на вкупниот износ и видот на девизите за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за 1971 година врз основа на глобалната девизна квота, заверен од овластените лица на работната организација;

2) заверен пополнет образец ГДК-71/1, кој е отпечатен кон оваа наредба и нејзин е составен дел, со податоци:

а) за приливот на девизите што се од значење за одржувањето на ликвидноста во меѓународните плаќања остварени со извоз на сопствени производи во 1968 и 1969 година, како и во периодите од 1 октомври до 31 декември 1969 година и од 1 јануари до 30 септември 1970 година;

б) за остварената фактурирана реализација во 1968 и 1969 година, како и во периодите од 1 октомври до 31 декември 1969 година и од 1 јануари до 30 септември 1970 година;

в) за вкупниот износ на девизите искористени за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали во 1968 и 1969 година и во периодот од 1 јануари до 30 септември 1970 година;

г) за состојбата на залихите на готовите производи на 31 декември 1968 година, 31 декември 1969 година и 30 септември 1970 година.

Податоците под а) од одредбата под 2 став 1 на оваа точка работните организации ги искажуваат врз основа на својата документација, а ги заверуваат овластените банки преку кои работните организации го вршат своето девизно работење.

Податоците под б) и г) од одредбата под 2 став 1 на оваа точка работните организации ги искажуваат и заверуваат врз основа на податоците од завршните сметки за 1968 и 1969 година, односно од периодичната пресметка за периодот од 1 јануари до 30 септември 1970 година.

Работните организации се должни заверените податоци од оваа точка да ги достават до 5 ноември 1970 година на Сојузната стопанска комора во два примерока.

Работните организации од областа на занаетчиството не ги доставуваат податоците од оваа точка.

2. Заради утврдување на износот на девизите во смисла на точката 13 од Одлуката, работните организации кон барањето поднесуваат и заверен преглед на износот и видовите на девизите, искористени за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали што во 1970 година не се увезувале врз основа на глобалната девизна квота а кои во 1971 година се увезуваат по тој основ — на образецот ГДК-71/2, кој е отпечатен кон оваа наредба и е нејзин составен дел.

Заради утврдување на износот на девизите во смисла на точката 14 од Одлуката, работните организации кон барањето поднесуваат и преглед на износот и видовите на девизите искористени за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали што во 1970 година се увезувале врз основа на глобалната девизна квота а кои во 1971 година не се увезуваат по тој основ — на образецот ГДК-71/3, кој е отпечатен кон оваа наредба и е нејзин составен дел.

Податоците од образецот ГДК-71/2 и ГДК-71/3 за износите и за видовите на девизите искористени за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали ги заверуваат овластените банки преку кои работните организации го вршат своето девизно работење или Народната банка на Југославија, врз основа на својата евиденција и документација.

3) Работните организации од точката 17 од Одлуката ги доставуваат, во смисла на точката 18 од Одлуката кон барањето за уредување на глобалната девизна квота, следните податоци:

1) за видот на производите и за обемот на производството за 1970 и 1971 година, што се искажуваат според тековните домашни цени;

2) за износот и видот на девизите за плаќање на увозот на сировините и другите репродукциони материјали што се потребни за производството во 1971 година, распоредени по формите на увозот, а според Номенклатурата на статистиката на надворешната трговија;

3) за сировините и за другите репродукциони материјали од домашно производство, што се потребни за производството во 1971 година, по видовите и по домашните тековни цени;

4) за извозот на сопствените производи што имаат намера да го остварат во 1971 година, според количините на стоките, вредноста и видовите на девизите;

5) акт од надлежниот орган на работната организација со кој се потврдува дека работната организација фактично започнала со редовно производство и датум на почетокот на тоа производство.

Работните организации што со нови капацитети ќе го зголемат производството најмалку за 50% во 1971 година — во однос на 1970 година, покрај податоците од ставот 1 на оваа точка, доставуваат и потврда од Службата на општественото книговодство за остварениот вкупен приход по завршната сметка за 1970 година, како и податоци од одредбите под 1, 2 и 3 од ставот 1 на оваа точка — за основаниот гор погон, ако го зголемуваат производството со основањето на тој погон.

4. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. бр. 9030

9 октомври 1970 година  
Белград

Сојузен секретар  
за надворешна трговија,  
Мухамед Хациќ, с. р.

Образец ГДК-71/1

Назив на работната организација

### ПРЕГЛЕД

НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА ТОЧКАТА 1 ПОД 2 ОД НАРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ДОСТАВУВАЊЕТО НА ПОДАТОЦИТЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ПОТРЕБНИ ЗА УТВРДУВАЊЕТО И РАСПРЕДЕЛБАТА НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА 1971 ГОДИНА

— во динари, врз база 1 \$ = 12,50 динари

Реден број	О п и с	1968 година	1969 година	Од 1 I до 30 IX 1970	Од 1 X 1969 до 31 XII 1969 година	Забелешки
				година	година	
1	2	3	4	5	6	7
1	Прилив на девизите што се од значење за одржувањето на ликвидноста во меѓународните плаќања остварен во _____					
2	Остварена фактурирана реализација _____					
3	Состојба на залихите на готови производи на 31 декември 1968 и 31 декември 1969 и 30 септември 1970 година (да се внесе во колоните 3, 4 и 5) _____				x	
4	Вкупен износ на девизите користен за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали _____				x	
	— во девизите што се од значење за одржувањето на ликвидноста во меѓународните плаќања _____				x	
	— во определените клириншки девизи _____				x	

Овластена банка  
(МП)

За работната организација заверуваат:  
Раководител на стопанско-сметковниот сектор,  
(МП) Генерален директор,

### ОБЈАСНЕНИЕ ЗА ИСКАЖУВАЊЕ И ЗА ЗАВЕРКА НА ПОДАТОЦИТЕ НА ПРЕГЛЕДОТ — ОБРАЗЕЦ ГДК-71/1

1. Под редниот број 1 во колоните 3, 4, 5 и 6 работните организации ги искажуваат податоците за остварениот девизен прилив во девизите што се од значење за одржувањето на ликвидноста во меѓународните плаќања во наведените периоди. Овие податоци ги заверуваат овластените банки преку кои работните организации го вршат своето девизно работење, врз основа на својата евиденција и документација.

Ако работните организации своето девизно работење го вршат преку повеќе овластени банки, заверка на податоците ќе се изврши кај секоја овластена банка посебно, со тоа што коп така заверените образци се прилага и рекапитулар на вкупно остварениот прилив.

2. Податоците за остварената фактурирана реализација се искажуваат врз основа на завршните сметки за 1968 и 1969 година и периодичната пресметка за периодот од 1 јануари до 30 септември 1970 година.

Во колоната 6 се искажува фактурираната реализација остварена во IV квартал на 1969 година.

3. Состојбата на залихите се искажува во колоните 3, 4 и 5 и тоа од завршните сметки за 1968 и 1969 година и периодичната пресметка за првите девет месеци на 1970 година.

4. Под редниот број 4 се искажува вкупниот износ на девизите искористени за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали, без оглед на режимот на увозот, а посебно во девизите што се од значење за одржувањето на ликвидноста во меѓународните плаќања и посебно во определените клириншки девизи.



## Образец ГДК-71/2

Назив на работната организација

## ПРЕГЛЕД

НА ИЗНОСОТ И ВИДОВИТЕ НА ДЕВИЗИТЕ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ВО ПЕРИОДОТ ОД \_\_\_\_\_ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1970 ГОДИНА, ШТО ВО ТОЈ ПЕРИОД НЕ СЕ УВЕЗУВАЛЕ ВРЗ ОСНОВА НА ГДК, А КОИ ВО 1971 ГОДИНА СЕ УВЕЗУВААТ ПО ТОЈ ОСНОВ

— Вредноста искажана во динари, врз база 1 \$ = 12,50 динари

Реден број	Режим на увозот во 1970 година	Назив на производот	Извршени плаќања				Од износот во колоната 7			
			Шифра од Номенклатурата СНТ	Единица на мерка	Количина	Вкупно динари	Од конвертибилното под раче	Од ИЕ земји	Определени клириншки земји*)	Други клириншки земји
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Заверува овластената банка

\*) Определени клириншки земји:  
Бразилски О\$, Грчки О\$, Турски О\$

(потписи на генералниот директор и на раководителот на стопанско-сметковниот сектор)

## Забелешки за пополнување на образецот ГДК-71/2

Образецот се пополнува за периодот од денот кој за една година му претходи на денот кога започнала примената на измената на режимот на увозот на стоките.

Во колоната 1 се внесува редниот број за секој производ.

Во колоната 2 се внесува режимот на увозот на стоките што се применувал во 1970 година.

Во колоната 3 се внесува точен назив на производите од Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите на извозот и увозот.

Во колоната 4 се внесува шифрата според Номенклатурата на статистиката на надворешната трговија.

Во колоните 5 и 6 се внесува вкупната количина на увезениот производ по единица на мерка.

Во колоната 7 се внесува динарската противвредност во динари за количините искажани во колоните 5 и 6.

Во колоните 8, 9, 10 и 11 се внесува динарската противвредност од колоната 7 на девизите искористени за плаќање на производите, расчленето сумарно по валутарните подрачја.

Во колоната 10 се внесува искористениот износ од колоната 6, што се однесува на определени клириншки земји (Бразилски О\$, Грчки О\$, Турски О\$).

Во колоната 11 се внесува искористениот износ од колоната 6, што се однесува на другите клириншки земји, т.е. за сите оние клириншки земји што не се опфатени во колоните 9 и 10.

## Образец ГДК-71/3

Назив на работната организација

## ПРЕГЛЕД

НА ИЗНОСОТ И ВИДОВИТЕ НА ДЕВИЗИТЕ ИСКОРИСТЕНИ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ВО ПЕРИОДОТ ОД \_\_\_\_\_ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1970 ГОДИНА, ШТО ВО ТОЈ ПЕРИОД СЕ УВЕЗУВАЛЕ ВРЗ ОСНОВА НА ГДК, А КОИ ВО 1971 ГОДИНА НЕ СЕ УВЕЗУВААТ ПО ТОЈ ОСНОВ

— Вредноста искажана во динари, врз база 1 \$ = 12,50 динари

Реден број	Режим на увозот во 1970 година	Назив на производот	Извршени плаќања				Од износот во колоната 7			
			Шифра од Номенклатурата СНТ	Единица на мерка	Количина	Вкупно динари	Од конвертибилното под раче	Од ИЕ земји	Определени клириншки земји*)	Други клириншки земји
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Заверува овластената банка

\*) Определени клириншки земји:  
Бразилски О\$, Грчки О\$, Турски О\$

(потписи на генералниот директор и на раководителот на стопанско-сметковниот сектор)

## Забелешки за пополнување на образецот ГДК-71/3

Образецот се пополнува за периодот од денот кој за една година му претходи на денот кога започнала примената на измената на режимот на увозот на стоките.

Во колоната 1 се внесува редниот број за секој производ.

Во колоната 2 се внесува режимот на увозот на стоките што се применувал во 1970 година.

Во колоната 3 се внесува точен назив на производите од Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите на извозот и увозот.

Во колоната 4 се внесува шифрата според Номенклатурата на статистиката на надворешната трговија.

Во колоните 5 и 6 се внесува вкупната количина на увезениот производ по единица на мерка.

Во колоната 7 се внесува динарската противвредност за количините искажани во колоните 5 и 6

Во колоните 8, 9, 10 и 11 се внесува динарската противвредност од колоната 7 на девизите искористени за плаќање на производите, расчленето сумарно по валутарните подрачја.

Во колоната 10 се внесува искористениот износ од колоната 6, што се однесува на определени клириншки земји (Бразилски О\$, Грчки О\$, Турски О\$).

Во колоната 11 се внесува искористениот износ од колоната 6, што се однесува на другите клириншки земји, т.е. за сите оние клириншки земји што не се опфатени во колоните 9 и 10.

## 530.

Врз основа на точката 24 од Одлуката за работните организации што суровините и другите репродукциони материјали, чиј увоз е регулиран ги увезуваат во определен однос спрема остварениот девизен прилив по извозот во 1971 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 44/70), сојузниот секретар за надворешна трговија издава

## НАРЕДБА

**ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ДОСТАВУВАЊЕТО НА ПОДАТОЦИТЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ПОТРЕБНИ ЗА УТВРДУВАЊЕТО И РАСПРЕДЕЛБАТА НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ВО 1971 ГОДИНА, ЗАРАДИ УТВРДУВАЊЕ НА ОДНОСОТ НА УВОЗОТ СПРЕМА ДЕВИЗНИОТ ПРИЛИВ ПО ИЗВОЗОТ ЗА 1971 ГОДИНА**

1. Заради утврдување и распределба на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на суровини и други репродукциони материјали во 1971 година, како основа за утврдување на односот на увозот спрема девизниот прилив по извозот за 1971 година, работните организации ја доставуваат, во смисла на точ. 2, 3, 8, 12 и 20 од Одлуката за работните организации што суровините и другите репродукциони материјали, чиј увоз е регулиран, ги увезуваат во определен однос спрема остварениот девизен прилив по извозот во 1971 година (во понатамошниот текст: Одлуката), следната документација:

1) препис на решението за утврдениот однос на увозот на суровините и другите репродукциони материјали по основ на глобалната девизна квота спрема девизниот прилив по извозот за 1970 година, заверен од овластените лица на работната организација;

2) пополнет образец БЕЗ-71/1 кој е отпечатен кои оваа наредба и е нејзин составен дел, за приливот на девизите што се од значење за одржувањето на ликвидноста во меѓународните плаќања остварен со извозот на производите од сопствено производство во 1968 и 1969 година, како и во периодите од 1 октомври до 31 декември 1969 година и од 1 јануари до 30 септември 1970 година, заверен од овластената банка преку која работната организација го врши своето девизно работење врз основа на документацијата за остварениот девизен прилив.

Работните организации се должни заверените податоци од оваа точка да ги достават до 5 ноември 1970 година на Сојузната стопанска комора во два примерока;

2. Заради утврдување на износот на девизите во смисла на точ. 14 и 15 од Одлуката, работните организации кон барањето поднесуваат и заверен преглед на износот и видот на девизите, искористени во 1970 година за плаќање на увозот на суровини и други репродукциони материјали што во 1970 година не се увезувале врз основа на глобалната девизна квота, а кои во 1971 година се увезуваат по тој основ (точка 14 од Одлуката), односно заверен преглед на износот и видовите на девизите искористени во 1970 година за плаќање на увозот на суровини и други репродукциони материјали во 1970 година се увезувале врз основа на глобалната девизна квота, а кои во 1971 година не се увезуваат по тој основ (точка 15 од Одлуката).

Прегледите од ставот 1 на оваа точка треба да ги содржат податоците предвидени во Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите на извозот и увозот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/66 со подоцнежните измени и дополнења), и тоа посебно за суровините и другите репродукциони материјали од точката 14 на Одлуката, а посебно за суровините и другите репродукциони материјали од точката 15 на Одлуката.

Покрај податоците од ставот 1 на оваа точка, работните организации поднесуваат и потврда од овластената банка преку која го вршат своето девизно работење за вкупниот прилив на девизите што се од значење за одржувањето на ликвидноста во меѓународните плаќања остварени со извоз на сопствени производи во 1969 и 1970 година.

Податоците од ставот 1 на оваа точка за износите и за видовите на девизите искористени за плаќање на увозот на суровини и други репродукциони материјали ги заверуваат овластените банки преку кои работните организации го вршат своето девизно работење или Народната банка на Југославија, врз основа на својата евиденција и документација.

3. Работните организации од точката 16 од Одлуката, ги доставуваат, кон барањето за утврдување на односот на увозот спрема извозот за 1971 година, следните податоци:

1) за видот на производите и за обемот на производството за 1970 и 1971 година, кои се искажуваат по тековните домашни цени;

2) за износот и видот на девизите за плаќање на увозот на суровините и другите репродукциони материјали што се потребни за производството во 1971 година распоредени по формите на увозот, а според Номенклатурата на статистиката на надворешната трговија;

3) за суровините и другите репродукциони материјали од домашно производство, што се потребни за производството во 1971 година, по-видовите и по домашните тековни цени;

4) за извозот на сопствени производи што имаат намера да го остварат во 1971 година, по количината на стоките, вредноста и видовите на девизите;

5) акт од надлежниот орган на работната организација со кој се потврдува дека работната организација фактично започнала со редовно производство и датум на почетокот на тоа производство.

На работните организации на кои за 1970 година не им бил утврден односот на увозот спрема извозот, покрај податоците од ставот 1 на оваа точка, доставуваат и потврда од Службата на оп-

штественото книговодство за остварениот вкупен приход по завршната сметка за 1970 година.

4. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. бр 9031

9 октомври 1970 година  
Белград

Сојузен секретар  
за надворешна трговија,  
**Мухамед Халиќ, с. р.**

Назив на работната организација

Образец ВЕЗ-71/1

### П Р Е Г Л Е Д

НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА ТОЧКАТА 1 ПОД 2 ОД НАРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ДОСТАВУВАЊЕТО НА ПОДАТОЦИТЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ПОТРЕБНИ ЗА УТВРДУВАЊЕТО И РАСПРЕДЕЛБАТА НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗот НА СУРОВИНИ И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ВО 1971 ГОДИНА ЗАРАДИ УТВРДУВАЊЕ НА ОДНОСОТ НА УВОЗот СПРЕМА ДЕВИЗНИОТ ПРИЛИВ ПО ИЗВОЗот ЗА 1971 ГОДИНА

— во динари, врз база 1 \$ = 12,50 динари

Реден број	О п и с	1968	1969	Од 1 I до	Од 1 X 1969	Утврден однос спрема извозот според решението од Сојузниот секретаријат за надворешна трговија за 1970 година	Забелешки
		година	година	30 IX 1970 година	до 31 XII 1969 година		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Прилив на девизите што се од значење за одржувањето на ликвидноста во меѓународните плаќања остварен во						

Овластена банка  
(МП)

Точноста на податоците од овој образец ја заверуваат:

За работната организација

Раководител на стопанско-сметковниот сектор,  
(МП) Генерален директор,

531.

Врз основа на точката 9 од Одлуката за условите за доделување на посебниот износ на глобалната девизна квота за 1971 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 44/70), сојузниот секретар за надворешна трговија издава

### НАРЕДБА

**ЗА НАЧИНОТ НА ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊЕ И ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ПОТРЕБНА ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ПОСЕБНИОТ ИЗНОС НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА 1971 ГОДИНА НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ**

1. Работните организации што, во смисла на точ. 1 и 2 од Одлуката за условите за доделување на посебниот износ на глобалната девизна квота за 1971 година, поднесуваат барање врз основа на точката 6 на таа одлука да им се определи посебниот износ на глобалната девизна квота, се должни кон тоа барање да ја приложат следната документација:

1) потврда на овластената банка за износот на девизниот прилив во девизи што се од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања, што работната организација го остварила во 1970 година со извоз на производи од сопствено производство;

2) преглед на извозот на производите од сопствено производство што е извршен во 1970 година, како и преглед на извозот на такви производи што ќе ги оствари во 1971 година, прикажани по видовите, количината и вредноста на производите, а според шифрата од Номенклатурата на статистиката на надворешната трговија;

3) преглед по видовите, количината и вредноста на суровините и репродукционите материјали чиј увоз ќе го плаќаат од посебниот износ на глобалната девизна квота, прикажани според шифрата од Номенклатурата на статистиката на надворешната трговија;

4) гаранција од овластената банка дека банката од својот кредитен фонд во девизи ќе го покрие оној дел на неостварениот девизен прилив за кој работната организација се обврзала дека ќе го оствари во целост во 1971 година.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. бр. 9032

9 октомври 1970 година  
Белград

Сојузен секретар  
за надворешна трговија,  
**Мухамед Халиќ, с. р.**

532.

Врз основа на членот 72 во врска со членот 52 став 1 точ. 2 и 7 од Законот за печатот и за другите видови информации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65), сојузниот секретар за надворешни работи донесува

**РЕШЕНИЕ****ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ЛИСТОТ „PARIS MATCH“**

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на листот „Paris Match“, бр. 1117 од 3 октомври 1970 година, кој излегува во Париз, Франција.

Бр. 650-1-5/193  
6 октомври 1970 година  
Белград

Сојузен секретар  
за внатрешни работи,  
Радован Стијачиќ, с. р.

533.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

**РЕШЕНИЕ****ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА КОНСТРУКЦИОНИТЕ ЧЕЛИЦИ**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува југословенскиот стандард: Општи конструкциони челици. Технички услови за изработка и испорака — — — — — JUS C.B0.500

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 јануари 1971 година.

Бр. 04-5084/1  
24 септември 1970 година  
Белград

Директор  
на Југословенскиот завод  
за стандардизација,  
Славољуб Виторовиќ, с. р.

534.

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

**РЕШЕНИЕ****ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИЈАТА ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЧЕЛИК**

1. Решението за југословенските стандарди за челици и челични лимови („Службен лист на

ФНРЈ“, бр. 8/60), со кое е донесен југословенскиот стандард JUS C.B0.500, и Решението за југословенскиот стандард за челици за носечки конструкции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/62), со кое е донесен југословенскиот стандард JUS C.B0.501 — престануваат да важат.

2. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 1971 година.

Бр. 04-5084/1  
24 септември 1970 година  
Белград

Директор  
на Југословенскиот завод  
за стандардизација,  
Славољуб Виторовиќ, с. р.

**СОДРЖИНА**

Страна

- |  |      |
|--|------|
| 526. Одлука за измени на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран — — — — —  | 1137 |
| 527. Одлука за давање потрошувачки кредити на лицата што претрпеле штета од земјотресот на териториите на општините Книн, Дрниш, Сињ и Гацко — — — — —   | 1138 |
| 528. Правилник за утврдување на валоризационите фактори и за распоредувањето на уживателите на пензии во соодветните групи чии пензии се усогласуваат во смисла на Основниот закон за пензиското осигурување — — — — —   | 1138 |
| 529. Наредба за начинот и постапката на доставувањето на податоците и документацијата потребни за утврдувањето и распределбата на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на суровини и други репродукциони материјали за 1971 година  | 1143 |
| 530. Наредба за начинот и постапката на доставувањето на податоците и документацијата потребни за утврдувањето и распределбата на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на суровини и други репродукциони материјали во 1971 година, заради утврдување на односот на увозот спрема девизниот прилив по увозот за 1971 година — — — — — | 1146 |
| 531. Наредба за начинот на поднесување барање и за документацијата потребна за утврдување и распределба на посебниот износ на глобалната девизна квота за 1971 година на работните организации —   | 1147 |
| 532. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на листот „Paris Match“ —   | 1147 |
| 539. Решение за југословенскиот стандард за конструкционите челици — — — — —   | 1148 |
| 534. Решение за престанок на важењето на решенијата за југословенските стандарди на челик — — — — —  | 1148 |